

Како да го ресетирате вашиот претходно користен iPad

Подгответе го вашиот iPad за поставување со неколку едноставни чекори.

За да почнете да уживате во вашиот претходно користен iPad, најпрво треба да извршите **Ресетирање**. Ова ќе помогне претходно користениот iPad да се употребува безбедно и го подготвува за поставување. Штом ќе го ресетирате вашиот таблет, водичот *Како да го поставите вашиот нов iPad* ќе ви покаже како да го извршите поставувањето на претходно користениот iPad.

Што е претходно користен таблет?


Претходно користен таблет е оној што сте го добиле од некој член на семејството или од пријател. Тоа лице ќе треба да ви помогне да извршите неколку чекори во овој водич, па затоа, кога ќе бидете подготвени да почнете, обезбедете дека претходниот сопственик се наоѓа во близина.

Што е Ресетирање?

Со **Ресетирањето** се брише меморијата на iPad, по што тој „ќе смета“ дека е сосема нов таблет. Се бришат апликациите, сметките и лозинките на претходниот сопственик, за да можете безбедно да го користите телефонот и да го подготвите за поставување.

Важно е да се ресетира само таблетот што е ваш, а не некој што сте го позајмиле.

Се разбира, ако во иднина планирате да му го дадете некому вашиот таблет, треба да го ресетирате за да ја заштитите безбедноста и приватноста.



Претходниот сопственик на вашиот iPad треба да ви помогне со Ресетирањето

„Со Ресетирањето се брише меморијата на iPad, по што тој „ќе смета“ дека е сосема нов таблет.“

Како да го ресетирате вашиот претходно користен iPad

Првите чекори

Пред да го ресетирате вашиот iPad, тој треба да биде вклучен, а батеријата да биде целосно полна.

Ако таблетот е вклучен, но екранот е црн, тогаш телефонот „спие“. За да го „разбудите“, притиснете го копчето **Вклучување/Исклучување** или копчето **Дома** на вашиот iPad.

Ако го гледате **Поздравниот екран**, тогаш вашиот iPad е веќе подготвен за поставување. Можете да го прескокнете остатокот од овој водич и да преминете во водичот *Како да го поставите вашиот нов iPad* за да го завршите поставувањето на вашиот претходно користен iPad.

Ако на вашиот iPad се прикажува екран за **Заклучување**, тогаш ќе треба да го ресетирате таблетот. Екранот за заклучување ги прикажува времето и датумот.

Како да извршите ресетирање

За да го отворите екранот за **Заклучување**, ви треба кодот за пристап на претходниот сопственик, па затоа, обезбедете дека тоа лице е подготвено да ви помогне со овој чекор. Без тој код за пристап, нема да можете да го користите таблетот, ниту пак да го ресетирате!


Штом вашиот iPad ќе се ресетира целосно, кодот за пристап на претходниот сопственик ќе се избрише, а вие ќе можете да создадете ваш сопствен код за пристап за да го заштитите таблетот и вашите информации.

Копче Вклучување/
Исклучување



Копче Дома

Вашиот iPad се „буди“ со притискање на копчето Дома или Вклучување/Исклучување



Екранот за Заклучување потврдува дека вашиот претходно користен iPad треба да се ресетира

Не смеете да ги споделувате кодовите за пристап и за да бидете безбедни, претходниот сопственик на вашиот iPad треба да го внесе за вас неговиот код за пристап на екранот за Заклучување.




Како да го ресетирате вашиот претходно користен iPad

За да ја почнете постапката за ресетирање, следете ги следниве чекори.

1. Претходниот корисник треба да го внесе на екранот кодот за пристап. Кога таблетот ќе се отклучи, ќе го видите **Почетниот екран**.
2. Допрете ја апликацијата **Поставки** на **Почетниот екран** за да го отворите менито **Поставки**.
3. Допрете на **Општо** во списокот со опции во менито **Поставки**.
4. Во списокот со опции, најдете ја и допрете ја опцијата **Ресетирај** во менито **Општо**.
5. Допрете на **Избриши ги сите содржини и поставки** во менито **Ресетирај**. Ова ќе ги избрише сите содржини и поставки што се складирали во iPad.
6. Допрете на **Избриши сега** за да потврдите дека сакате да избришете сè.
7. Потоа, побарајте му на претходниот корисник да го внесе кодот за пристап што го користел за да го отклучува iPad на почетокот на овој водич за ресетирање.
8. Штом тој ќе го внесе, допрете на **Избриши**. Допрете повторно за да потврдите дека навистина сакате да го направите тоа.
9. Сега, побарајте од претходниот сопственик да ја внесе неговата **Лозинка на Apple ID**. Apple ID е името на корисникот на сметката што ви ги овозможува услугите на Apple. Ви овозможува да преземате апликации, да го користите вашиот iPad за плаќања, да правите резервна копија од вашите фотографии и да ги обезбедувате вашите лични детали. Apple ID е заштитено со **лозинка**, различна од **кодот за пристап** што го отклучува iPad.
10. Штом претходниот сопственик ќе ја внесе лозинката на Apple ID, допрете го копчето **Избриши**. Ова ќе ја избрише од таблетот сметката на претходниот сопственик, за да може да се употребува безбедно.
11. Потоа, iPad ќе се рестартира и ќе го видите симболот на Apple на екранот. Ова ќе потрае неколку минути.
12. Кога ќе го видите **Поздравниот екран**, тоа значи дека успешно сте го ресетирале вашиот претходно користен iPad.



Почетниот екран ќе се појави штом претходниот сопственик ќе го отклучи вашиот iPad со неговиот код за пристап



Поздравниот екран ви покажува дека го ресетиравте вашиот претходно користен iPad

Сега, кога е безбедно да го користите вашиот iPad, можете да преминете во водичот *Како да го поставите вашиот нов iPad* и да го завршите поставувањето.